



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИ

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Скопје, 30 април 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. XLIV

претплата за 1988 година изнесува 15 динари. — Рок за рекламација 15 дена. — Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

333.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1988 година.

П бр. 817
29 април 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Член 1

Во Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 6/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87 и 10/88), во член 1 по став 3 се додаваат ст. 4 и 5, кои гласат:

„Посебно оданочување на производите што се во промет на целата територија на Југославија се врши по пат на посебен данок на промет според одредбите на овој закон и законите на републиките односно на автономните покраини.

Посебно оданочување на услугите во прометот се врши по пат на посебен данок на надоместите за услугите, според одредбите на овој закон, законите на републиките и автономните покраини и одлуките на општините.“

Досегашниот став 4 се брише.

Член 2

Во член 3 по зборовите: „приходи“ се додаваат зборовите: „на федерацијата“.

Член 3

Во член 5 став 2 втората реченица се менува и гласи: „Како промет на производи, во смисла на овој став, се сметаат земањето производи за сопствена употреба или потрошувачка од продавница или друга деловна единица,

кусокот на производи, како и калото, растурот, ломот и дефектот поголем од калото, растурот, ломот и дефектот што се дозволени со општиот акт на даночниот обврзник.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Не се смета како промет на производи остварен непосредно со крајниот потрошувач отписот на опрема и на други производи што корисникот на општествени средства ќе ги отпише во согласност со законот со кој се уредува амортизацијата на општествените средства.“

Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст. 4 до 7.

Член 4

Во член 6 став 1 точка 5 се менува и гласи:

„5) Продажбата на материјал за репродукција што ќе им се изврши на станбените задруги кои, врз основа на писмена изјава од овој член, го набавуваат тој материјал заради вградување исклучително во станови, односно станбени згради и деловен простор и гаражи, што се изградуваат во рамките на таквите објекти, и тоа според одобрен проект, со водење на евиденција за набавката, движењето и потрошокот на набавениот материјал за вградување во такви објекти и со задолжителна контрола и надзор на стручните служби на задругата. Под станбена задруга што има право да набавува материјал за станбена изградба без плаќање данок на промет се подразбира станбената задруга што е организирана во согласност со републичките, односно покраинските прописи за станбените задруги.“

Во став 4, во првиот ред, по зборовите: „за репродукција“, се додаваат зборовите: „односно според другите основи од став 1 на овој член.“

Став 6 се менува и гласи:

„Ако во текот на годината по еден договор, кој задолжително треба да ги содржи видот, количината и вредноста на производите, му се вршат sukcesивни испораки на материјали за репродукција на купувачот од ст. 2 и 3 на овој член, купувачот може во првата порачка или во самиот договор да даде писмена изјава, а при подоцнежните испораки во рамките на тој договор продавачот во фактурите за продажбата на производи се повикува на бројот и датумот на договорот односно на порачката во која е дадена писмена изјава.“

Член 5

Во член 7 во став 3 по зборовите: „во смисла“ се додаваат зборовите: „на ст. 1 и 2.“

По став 3 се додаваат ст. 4, 5 и 6, кои гласат:

„По исклучок, како опрема од овој член се сметаат и машините и уредите од следните групи на Номенклатурата на средствата за амортизација што се составен дел од Законот за амортизација на општествените средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86), и тоа:

- 43 — машини работилки за обработка на метал;
- 44 — машини работилки за обработка на дрво;
- 45 и 46 — машини за обработка на разни материјали;
- 47 — печки и сушилници,

што исклучиво ги набавуваат за вршење на своите стопански дејности работните луѓе што со личен труд со средства во сопственост на граѓани самостојно во вид на постојано занимање вршат регистрирана производствена дејност, по услов опремата од овој член да ја набавуваат непосредно од производителот или од трговските организации на здружен труд што вршат промет на производи

на начинот и под условите од член 37 став 1 точка 5 на овој закон или од увоз. Право на набавка на опремата од овој став без плаќање данок на промет на производи има само поединецот – даночен обврзник од член 23 став 5 на овој закон кој има одобрение од надлежниот орган за вршење на производствена дејност и кој данокот го плаќа според вистински извршениот промет и води книга на прометот. Купувачот на опрема задолжително кон писмената порачка од член 6 на Законот на добавувачот му поднесува писмено мислење од надлежниот орган на управата што го издал одобрението за вршење на стопанската дејност дека е во прашање набавка на опрема од овој став односно на надлежната царинарница и доставува такво мислење ако се врши увоз на опрема. Продавачот на опрема или царинарницата преку која се врши увоз на опрема е во обврска најдоцна во рок од три дена од денот на извршената продажба односно од извршениот увоз да му испостави копија на фактурата односно копија на царинската декларација на органот на управата надлежен за работи на службата на општествени приходи во општината во која на даночниот обврзник му е издадено одобрение за вршење на производствена дејност односно во која е регистрирано вршењето на производствената дејност. Органот на управата за работи на општествените приходи е должен за секој поединец – даночен обврзник од овој став да воведат даночни евиденции за видот, количината и вредноста на набавената опрема без плаќање данок на промет, со обврска во текот на секоја година најмалку еднаш да врши контрола, споредување и срамнување на вистинската состојба со книговодствените податоци и даночните евиденции за извршената набавка, употреба и користење на набавената опрема.

Набавената опрема од став 4 на овој член даночниот обврзник – поединец не смее да му ја продаде односно отуѓи на друг во рок од пет години од денот на извршената набавка. Во случај даночниот обврзник набавената опрема од став 4 на овој член пред истекот на рокот од пет години од денот на набавката да му ја продаде на друг или да ја отуѓи, со надомест или без надомест, должен е да плати данок на промет на производи во височина на петкратен износ на данокот што не е платен при набавката на оваа опрема, како и за тоа, во рок од три дена од денот на отуѓувањето, писмено да го извести надлежниот општински орган на управата за работи на општествените приходи од став 4 на овој член, со примена и на заштитни мерки ако тоа во текот на годината се повтори два или повеќе пати, или во посебно потешки случаи.

Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон се определуваат производите на кои се однесуваат одредбите на став 5 од овој член.”

Член 6

Во член 8 став 1 точка 4 се менува и гласи:

„4) материјалот за изградба, одржување и поправка на градежни објекти (цемент, челик, песок, какал, вар, граѓа и др.), како и инсталациониот материјал и производите што се вклучуваат на инсталационата мрежа како нивни составен дел (кади, мијалници, струјомери, водомери, радијатори, бојлери и др.), освен производите на белата техника, радиоапаратите и телевизорите и др. што како финални производи се вклучуваат на електроинсталационата мрежа, а на кои при набавката се плаќа данок на промет. Кои производи се сметаат како производи од оваа точка што се вклучуваат на електроинсталационата мрежа се утврдува со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон.”

Член 7

Член 11 се менува и гласи:

„Данок на надомести за услуги може да се воведат на надомести само за определени услуги.

Данок на надомести за услуги може да се воведат и на надомести за услуги што самостојните занаетчи и другите граѓани ги вршат во рамките на кооперација или друга деловно-техничка соработка со занаетчиските задруги и со другите корисници на општествени средства.

Под занаетчиски услуги се подразбираат личните услуги, поправката на производи и изработката на нови производи од донесен материјал на корисникот на кого такви-

от производ му се произведува, без оглед на тоа дали добавачот на услуги е корисник на општествени средства или поединец – даночен обврзник.

Што се смета како услуги, во смисла на овој член, поблиску се определува со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон.”

Член 8

Во член 12 став 2 се менува и гласи:

„Основната организација на здружен труд од став 1 на овој член може спогодбено да ги пренесе работите на евидентирање и пресметување на данокот на промет на производи и услуги врз друга организација на здружен труд односно работна заедница. Во тој случај данокот се плаќа од жиро-сметката на даночниот обврзник – основната организација на здружен труд што спогодбено ги пренела тие работи и таа е одговорна, со средствата со кои управува, за правилното плаќање на пресметаниот данок на промет на производи и услуги, а за правилното евидентирање и пресметување на данокот на промет на производи и услуги е одговорно правното лице што го презело нивното водење. По исклучок, ако основната организација на здружен труд од став 1 на овој член со самоуправна спогодба ја овласти интерната банка, покрај работите на евидентирање и пресметување, да врши и плаќање на данокот на промет на производи и услуги, интерната банка може тоа да го прави само под услов со спогодбата за основање на интерната банка или со наведената спогодба да е предвидена неограничена солидарна одговорност на сите членови на интерната банка, во кој случај интерната банка е одговорна, со средствата со кои управува, за правилното евидентирање, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги.”

Во став 4 зборовите: „став 10” се бришат.

Член 9

Во член 13 став 1 се менува и гласи:

„Даночен обврзник на данок на промет на производи, во смисла на член 12 од овој закон, е и организацијата на здружен труд, односно корисникот на општествени средства кои производите од сопствено производство, увезени или на друг начин набавени производи, а на чиј промет е определено плаќање данок, ќе ги употреби за други намени, освен за намените од чл. 6 и 7 на овој закон, како и граѓанинот, за производите што ќе ги произведе сам или што ќе ги произведе некој друг за негова сметка, а кои кај надлежниот орган пред употребата односно користењето задолжително годишно се регистрираат (моторни возила и сл.).

Во став 2 бројот: „6” се заменува со бројот: „7”, а на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а што, во смисла на член 8 од овој закон, не се сметаат за репродукционен материјал односно опрема од член 7 на овој закон”.

Член 10

Во член 16 став 5 зборовите: „на купувачот” се додаваат зборовите: „да му издаде посебна фактура – сметка”.

Во став 7 зборовите: „каса – сконто и количински” се бришат.

Став 9 се менува и гласи:

„Ако даночниот обврзник – производителска, трговска или друга организација на здружен труд откупи употребан производ од потрајна употребна вредност по истекот на две години од денот кога добавачот го набавил или ако откупи од корисникот на општествени средства употребувано моторно возило без оглед на тоа кога добавачот го набавил, а на кое во поранешниот промет е платен данок на промет на производи, односно кои биле ослободени од плаќање данок на промет, па тие производи ги поправи, обнови или на друг начин ги оспособи за редовна употреба, и тоа под услов вредноста на таквите услуги и материјалот употребен за тие услуги да изнесува најмалку 10% од вредноста на откупените употребувани производи и му ги продаде на крајниот потрошувач, даночна основица претставува позитивната разлика помеѓу продажната и набавната цена. Даночното олеснение од овој став се однесува на основниот и посебниот данок на промет.”

Член 11

Во член 18 став 4 бројот: „30%“ се заменува со бројот: „36%“.

Член 12

Член 19 се менува и гласи:

„Даночна основица на данокот на надомест за услуги претставува износот на надоместот за извршена услуга во кој е пресметан данокот на надомести за услуги.“

Под надомест за извршени услуги, кој претставува даночна основица за данокот на надомести за услуги, се подразбира надоместот во пари или во натура, или вредноста на противуслугата. Оваа даночна основица може по исклучок да се намалува само за оние вредности на материјалите што извршителот на услугата ги дал, односно ги имал при извршувањето на услугата, а кои посебно како материјален трошок ги искажал во фактурата што му ја издал на корисникот на услугите.

Ако извршителот на услугите, освен личните услуги, во фактурата посебно ја искужува вредноста на услугата, а посебно вредноста на материјалот со кој е извршена услугата, даночната основица за плаќање на данокот на надомести за услуги ја сочинува само износот на надоместот за извршените услуги, а вредноста на потрошениот материјал што посебно се искажува во фактурата претставува даночна основица за плаќање на данокот на промет на производи, ако потрошениот материјал е набавен без плаќање данок на промет.“

Член 13

Во член 22 став 2 уводната реченица се менува и гласи:

„Се смета дека прометот на производи или услуги е извршен.“

Во став 3 бројот: „5“ се заменува со бројот: „8“.

Член 14

Во член 23 став 2 се менува и гласи:

„Даночниот обврзник е должен во своето книговодство да обезбеди податоци за даночните основици според тарифните броеви и истите даночни стапки врз основа на кои се утврдува и плаќа аконтација на данокот и да составува и поднесува пресметка на тие аконтации. Аналитичко евидентирање на даночните основици врз кои се применуваат различни даночни стапки од ист или други тарифни броеви, даночниот обврзник може да обезбеди и со вонкниговодствена евиденција. Даночниот обврзник за секој поединечно остварен промет на производи, односно за секоја поединечно извршена услуга е должен на купувачот на производот, односно на корисникот на извршената услуга да му издаде сметка (фактура) за видот, количината и цената на продадените производи односно извршените услуги ако прометот се евидентира преку регистар – касата секој извршен поединечен промет да го евидентира (регистра) преку регистар-касата и соодветниот исечок од касената лента на која е евидентиран тој промет да му го издаде на купувачот односно на корисникот на услугите. Тие сметки односно исечоци се даночно-книговодствена документација на даночниот обврзник.“

Во став 3 зборовите: „работата односно“ се бришат. Ст. 5 и 6 се менуваат и гласат:

„Даночниот обврзник-пединец што врши промет на производи или што врши услуги, освен индивидуалните земјоделски производители, е должен да води книга на прометот. Под даночен обврзник – поединец од овој став се подразбира даночниот обврзник кој плаќа данок според вистински остварениот промет. По исклучок, со републички односно покраински пропис може да се пропише и за даночниот обврзник кој данокот го плаќа во паушален износ дека е должен да води книга на прометот, како и за секој поединечно остварен промет на производи или за секоја поединечно извршена услуга задолжително да издава сметка (фактура) според видот, количината и цената на продадените производи односно извршените услуги или во случај ако прометот се евидентира (регистра) преку регистар-каса задолжително да му издава на купувачот на производите или на корисникот на услугите исечок од касената лента на која таквиот промет е евидентира (регистра) со примена на санкциите од член 53 став 1 точка 4 на овој закон ако така не постапува.“

Формата и содржината на книгата на прометот и начинот на искажување и евидентирање на деловните промени односно водењето на книгата на прометот за даночните обврзници – поединци се пропишуваат со републички односно покраински пропис.“

Став 7 се менува и гласи:

„За секој поединечно остварен промет на производи, односно за секоја поединечно извршена услуга, поединецот од овој член е должен да издаде сметка (фактура) односно да обезбеди издавање на сметка. Формата и содржината на сметката се утврдува со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон. Поединецот од овој став е должен податоците од тие сметки дневно да ги внесува во книгата на прометот и уредно да ги чува како документација. По исклучок, поединецот што својот промет го евидентира преку регистар-каса не е должен да издаде сметки, но е должен секој извршен поединечен промет да го евидентира во таа каса, односно да обезбеди евидентирање на прометот во таа каса и соодветниот исечок од касената лента на која е тој промет евидентиран да му го издаде на купувачот односно на корисникот на услугата. Тој поединец ќе води книга на прометот врз основа на дневниот промет евидентиран на касената лента. Обврската за издавање сметка односно за регистрирање на прометот преку регистар-каса се однесува на секое лице кое кај даночниот обврзник врши промет на производи односно врши услуга.“

Во став 10 по зборот: „Поединецот“ се додаваат црта и зборовите: „даночен обврзник“.

Став 11 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, поединецот – даночен обврзник кој се оданочува со данок од личниот доход во паушален износ или со данок на промет паушално или од случај до случај не води книга на прометот, не издава сметки и не го евидентира преку регистар – касата секој поединечно остварен промет. Данокот на промет паушално може да го плаќа поединецот – даночен обврзник кој дејноста ја врши во помал обем, при што не користи дополнителна работа на повеќе од еден работник и кој не остварува повисок личен доход од просечниот годишен чист личен доход остварен во стопанството на републиката односно на автономната покраина. Данок на промет во паушален износ не може да плаќа поединецот – даночен обврзник кој врши самостојна трговска, угостителска, адвокатска и превозничка дејност.“

По став 11 се додава став 12, кој гласи:

„Даночниот обврзник од став 2 односно од став 7 на овој член е должен на купувачот за продадените производи односно за извршените услуги да му издаде сметка (фактура) односно соодветен исечок од касената лента ако прометот се евидентира преку регистар-каса, без оглед на тоа дали тој посебно го барал или не. Купувачот на производи односно корисникот на извршена услуга е должен таквиот даночен документ да го сочува и, на барање, да му го покаже на органот надлежен за вршење контрола. На купувачот кој по излегувањето од дуќанот односно од друго продажно место каде што е извршен прометот на производи односно извршена услуга нема такков даночен документ, ќе се примени мандатна казна. Контрола на купувачот и изрекување на мандатни казни вршат посебно овластени работници на службата за општествени приходи или за пазарна инспекција кои при таквата контрола се должни да го покажат овластувањето за вршење контрола и за изрекување мандатни казни за повреда на одредбите од овој член.“

Член 15

Во член 23а став 1 по зборот: „поединецот“ се додава црта и зборовите: „даночен обврзник“.

Член 16

Член 24 се менува и гласи:

„Данок на промет плаќа организацијата на здружен труд даночен обврзник, периодично, по пат на аконтации, и тоа по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на секој месец.“

Организацијата на здружен труд и друго општествено правно лице, кои се даночни обврзници на данок на промет на производи, се должни по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот да платат

аконтација на тој данок на вредноста на продадените производи што се наплатени во тој период. Под наплатени продадени производи се сметаат: наплатени производи во готови пари и преку жиро-сметка, износите на побарувањата за продадени производи што се содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, вредноста на производите продадени на стоковен или потрошувачки кредит, вредноста на производите продадени за обврзници и вредноста на производите наплатени со чекови на Народната банка на Југославија и со чекови на граѓаните вложени на банка или поштенска штедилница во согласност со прописите. Како наплатени приходи се сметаат и: вредноста на производите замени за сопствена крајна потрошувачка односно употреба, вредноста на производите што му се дадени на крајниот потрошувач без надомест и вредноста на производите од точка 3 став 4 на овој член. Продажбата на производи на граѓани и граѓанско-правни лица се смета како наплатена реализација без оглед на договореното време и рокот за плаќање на продадените производи.

Организацијата на здружен труд и други општествени правни лица кои набавуваат производи за крајна потрошувачка на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 на овој закон, а кои според член 14 став 2 од овој закон се сметаат за даночни образници, се должни на купените производи да го пресметаат и уплатат основниот данок на промет на производи според местото на своето седиште, во рок од седум дена по истекот на месецот, по сите фактури примени во текот на месецот. Продавачот на производи е должен на купачот - даночен обврзник да му испостави фактура за продажбата на производите најдоцна во рок од три дена од денот на испораката на производите, со писмена клаузула дека данокот на промет не е пресметан и наплатен.

Даночниот обврзник на данок на промет на производи може да плаќа аконтации на данокот според ст. 1 и 2 на овој член врз основа на податоците во книговодството и вонкниговодствената евиденција што ја води за секоја продавница и друга деловна единица, распоредени по истите тарифни броеви и истите даночни стапки, на еден од следните начини:

1) врз основа на податоците за вкупното задолжување и податоците врз основа на пописот на залихите на производи што го врши на крајот од секој месец, со тоа што за првите 15 дена во месецот плаќа аконтација во височина на една половина од износот на данокот утврден на начинот определен во оваа точка кој се однесува на прометот од претходниот месец, а по истекот на месецот плаќа аконтација утврдена врз основа на пописот по одбивањето на аконтацијата платена за првите 15 дена во месецот. Аконтациите од оваа точка се плаќаат во рок од седум дена по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот;

2) врз основа на податоците за вкупното задолжување и на податоците врз основа на пописот на залихите на производи што го врши на крајот од секое тримесечје, со тоа што во рок од седум дена по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот плаќа аконтација во височина на една шестина од износот на данокот утврден на начинот определен во оваа точка кој се однесува на прометот од претходното тримесечје. По истекот на тримесечјето плаќа аконтација утврдена на начинот определен во оваа точка врз основа на пописот по одбивањето на аконтациите платени во тој период, во рок од 15 дена по истекот на тримесечјето;

3) во височина на износот на данокот на промет на производи пресметан во смисла на член 22 став 2 точка 7 на овој закон на сите количества и видови производи што ѝ се испорачани на продавница или на друга деловна единица заради продажба на крајните потрошувачи, во рок од седум дена по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот;

4) врз основа на податоците за наплатените продадени производи се плаќаат аконтации во рок од седум дена по истекот на 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот, со примена на пресметаните просечни даночни стапки што се утврдуваат месечно, односно тримесечно. Новите стапки се утврдуваат кумулативно од 1 јануари до крајот на месецот, односно на тримесечјето и се применуваат на петнаесетдневниот промет, како и на вкупниот промет остварен од 1 јануари до крајот на месецот, однос-

но на тримесечјето за кое се утврдени пресметаните просечни даночни стапки. Во рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот период даночниот обврзник врз основа на таквата пресметка ги уплатува сите помалку платени износи, а за повеќе платените износи може да поднесе барање за поврат;

5) врз основа на податоците за продадените производи врз основа на распоредување на производите по тарифни броеви и еднакви збирни стапки на данокот на промет, ако тие податоци ги обезбедува во книговодството или во механиграфска обработка на книговодствените податоци, во рок од седум дена по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот.

Утврдувањето и плаќањето на аконтации на данокот на промет според точка 4 на овој став не се применува на прометот на деривати на нафта и на преработки од тутун. По исклучок, на даночниот обврзник кој врши промет на деривати на нафта а кој во својот состав има повеќе продавници или други деловни единици на подрачјето на две или на повеќе општини, сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните може, на негово барање, да му го продолжи рокот за уплата на аконтациите за 10 дена.

Даночниот обврзник кој врши промет на производи на начинот определен во член 37 точка 5 од овој закон може во тој промет да пресметува и плаќа аконтации на данокот на промет на следниот начин:

1) петнаесетдневно, според наплатените продадени производи, во рок од седум дена по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот, а врз основа на податоците обезбедени во книговодството, утврдени според издадените и наплатените фактури за продадените производи;

2) месечно според фактурите на продадените производи, во рок од 15 дена по истекот на месецот, по сите фактури издадени во тој месец.

Даночниот обврзник кој во својот состав има повеќе продавници и други деловни единици на територијата на две или повеќе општини, а кој плаќа аконтации на данокот според точка 3 став 4 и според точка 1 став 6 од овој член и составува и поднесува пресметки на аконтацијата месечно или тримесечно, може да ги плаќа аконтациите на данокот во височина на една половина односно на една шестина од данокот кој е пресметан за прометот извршен во претходниот месец односно тримесечје. Во рок од 15 дена по истекот на месецот односно на тримесечјето овој даночен обврзник кон составената пресметка врз основа на вистинските податоци ги уплатува сите помалку платени износи, а за повеќе платените износи на данокот може да поднесе барање за поврат.

Даночниот обврзник е должен до 10 јануари писмено да ја извести надлежната организациона единица на службата на општественото книговодство за тоа кој начин на плаќање на аконтацијата на данокот од овој член го одбрал. Одбраниот начин на плаќање на аконтацијата не може да се менува во текот на годината.

Даночниот обврзник - корисник на општествени средства плаќа аконтации на данокот на надоместите за услуги во рок од седум дена по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот, на сите надомести за услугите на кои данокот се пресметува и плаќа, а кои се наплатени во тој период.

Даночниот обврзник - корисник на општествени средства плаќа данок на утврдениот кусок, односно уништените производи, како и на отписот (расходувањето) на производите, освен отписот (расходувањето) во смисла на законот со кој се уредува амортизацијата на основните средства, кој го надминува растурот, калото, ломот и дефектот дозволени со општиот акт на даночниот обврзник, во рок од седум дена од денот кога надлежниот орган на управувањето, според својот самоуправен општ акт, донел односно бил должен да донесе таква одлука.

Даночниот обврзник - поединец кој води книги на прометот и плаќа данок според вистински извршениот промет, плаќа во текот на годината аконтации на данокот месечно, во рок од седум дена по истекот на месецот за прометот извршен во претходниот месец. По исклучок, даночниот обврзник кој врши самостојна угостителска или самостојна трговска дејност, за набавени алкохолни пијачки, освенувачки газирани безалкохолни пијачки и минерална и газирана вода плаќа данок месечно, до седми

во месецот, и тоа за количествата на тие пијачки набавени во претходниот месец. Даночниот обврзник е должен до крајот на јануари тековната година да му поднесе на надлежниот општински орган на управата даночна пријава за вкупниот промет и за пресметаниот и платен данок во минатата година.

Даночниот обврзник - поединец кој според прописите за даноците на граѓаните плаќа данок од личниот доход во годишен паушален износ, плаќа и данок на прометот на производи и услуги во годишен паушален износ за прометот што ќе го оствари. Утврдувањето на годишниот паушален износ на данокот на промет се врши на начинот и според постапката пропишана за утврдување на данокот од личниот доход од самостојно вршење на занаетчиска или друга стопанска односно нестопанска дејност. Годишниот паушален износ на данокот на промет на производи и услуги го опфаќа основниот и посебниот данок на промет. На секоја општествено-политичка заедница ѝ припаѓа дел од годишниот паушален износ на данокот на промет сразмерно на учеството на стапката на односната општествено-политичка заедница во збирот на стапките на сите општествено-политички заедници.

Даночниот обврзник - поединец кој повремено остварува промет со општествени правни лица и кој на приходот од тој промет плаќа данок од личниот доход во процент од секој поединечно остварен бруто-приход според прописите за даноците на граѓаните, плаќа и данок на промет на производи и услуги по одбивањето. Ако данокот по одбивањето се пресметува и наплатува од даночниот обврзник истовремено за повеќе различни производи односно услуги, за кои се пропишани различни даночни стапки, а не е можно да се утврди даночната основица за секој одделен производ односно услуга, данокот на промет на производи и услуги се пресметува според највисоката даночна стапка пропишана за еден од тие производи односно за една од тие услуги. Данокот на промет на производи и услуги по одбивањето го пресметува општественото правно лице - исплатувач, при исплатата на надоместот за испорачаните производи, односно за извршените услуги и го уплатува на соодветни сметки на приходите во рок од пет дена од денот на приемот на сметката (фактурата) за продадените производи односно за извршената услуга.

По исклучок, за граѓаните што се занимаваат со производство и продажба на основни земјоделски и други производи (природно вино, природна ракија, огревно дрво и др.) со републички односно покраински пропис се пропишува начинот и утврдувањето на обврската за плаќање данок на промет, даночните олесненија и ослободувања, видот, количеството и вредностите на производите потребни за домаќинство или за поединци кои не се оданочуваат, како и роковите за уплата на данокот за производите продадени на крајните потрошувачи.

Член 17

Во член 25 став 1 се брише.

Член 18

Во член 26 став 1 се брише.

Досегашниот став 2, кој станува став 1, се менува и гласи:

„Даночниот обврзник пресметката на аконтациите на данокот на промет ја составува месечно, тримесечно или полугодишно, зависно од одбраниот начин на утврдување и плаќање на аконтациите на данокот на промет, и ја поднесува во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот период.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, по зборот: „само“ се додава зборот: „полугодишно“, а зборовите: „од став 1 на овој член“ се бришат.

Досегашниот став 4 станува став 3.

Во досегашниот став 5, кој станува став 4, зборот: „налог“ се заменува со зборот: „барање“.

Член 19

Во член 27 став 1 зборовите: „на производи“ се бришат.

Член 20

Во член 28 став 1 зборовите: „Ако даночниот обврзник плаќал аконтации на данокот на промет на начинот определен во член 24 став 4 од овој закон, на тој начин врши и конечна пресметка на данокот“, се бришат.

Во став 2 зборовите: „по точ. 1 до 3“ се заменуваат со зборовите: „по точ. 1, 2, 4 и 5“ а зборовите: „по точка 4“ се заменуваат со зборовите: „по точка 3“.

Став 3 се менува и гласи:

„Ако даночниот обврзник кој во изминатата година плаќал аконтации на данокот на промет според одредбата на точка 3 став 4 од член 24 на овој закон одбрал плаќање на аконтацијата на данокот на промет за наредната година во спред одредбите на точ. 1, 2, 4 и 5 од тој став, може за износот на засметаниот данок на промет за производите што се затекнале на залихи на ден 31 декември претходната година во продавница или друга деловна единица, по истекот на рокот за поднесување на завршната сметка за тековната година, да поднесе барање за поврат на износот на данокот на промет или да го користи како аконтација за тековната година.“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако даночниот обврзник кој врши промет според член 37 точка 5 став 1 од овој закон, во изминатата година плаќал аконтации на данокот на промет според наплатените продадени производи, а за наредната година одлучил да плаќа аконтации според издадените фактури, конечната пресметка на данокот ќе ја состави според наплатените продадени производи, додека износот на данокот на промет содржан во ненаплатените побарувања на ден 31 декември претходната година ќе го уплати при поднесувањето на завршната сметка. Ако даночниот обврзник во изминатата година аконтациите на данокот на промет ги плаќал според издадените фактури, а за тековната година одлучил аконтациите на данокот да ги плаќа според наплатените продадени производи, конечната пресметка на данокот ја составува според издадените фактури, а за износот на данокот на промет содржан во побарувањата на ден 31 декември претходната година поднесува барање за поврат на данокот при поднесувањето на завршната сметка.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 21

Член 29 се менува и гласи:

„Данокот на промет на производи наплатен при увозот на производи и данокот на примет наплатен за производи што Југословенската народна армија ги набавува за своите потреби се уплатуваат на посебни сметки во рок од седум дена по истекот на месецот во кој е извршено царинење на производите односно во кој настапила даночната обврска“.

Член 22

Во член 33 став 2 зборовите: „став 1“ се бришат.

Став 4 се брише.

Во досегашниот став 5, кој станува став 4, во претпоследната реченица зборовите: „односно седиштето“ се заменуваат со зборовите: „а општествено-правното лице - според своето седиште“.

Член 23

Член 34 се менува и гласи:

„Данокот на надомести за услуги се плаќа според местото во кое е извршена услугата, ако со овој закон не е определено поинаку.“

Како место на вршење на услугите што самостојни занаетчији и други граѓани ги вршат во рамките на кооперација или на друга форма на деловно-техничка соработка со занаетчиски задруги или со други корисници на општествени средства се смета седиштето на тие задруги односно на тие корисници на општествени средства.

Како место во кое самостојниот занаетчија - превозник извршил услуга на превоз се смета местото во кое е седиштето на корисникот на општествени средства - исплатувач на надоместот за извршената услуга на превоз. Ако услугите на превоз ги врши корисник на општествени средства со превозни средства на самостојни превозници како свои кооперанти, членови на задруга или други гра-

гани со кои склучил писмени договори за кооперација или за друга деловно-техничка соработка, како место во кое услугата на превоз е извршена се смета местото во кое е седиштето на таа задруга односно на корисникот на општествени средства.

Како место во кое е извршена услуга на давање во закуп или подзакуп на предмети се смета местото во кое е седиштето на закуподавачот на подвижниот предмет, а за неподвижности – местото во кое се наоѓа неподвижноста.

Како место во кое е извршена услуга „rent a car“ се смета местото во кое е склучен договор за закуп на возилото.”

Член 24

Во член 36 став 1 точка 21 се менува и гласи:

„21) соларни бојлери, колектори и топлотни уреди што се конструирани за непосредно или посредно користење на сончева енергија”.

Точка 23 се брише.

Досегашните точ. 24 до 26 стануваат точ. 23 до 25. Точ. 27 и 28 се бришат.

Досегашната точка 29, која станува точка 26, се менува и гласи:

„26) детска машка или детска женска облека до број 14 заклучно;”

Досегашната точка 30, која станува точка 27, се менува и гласи:

„27) детски машки или детски женски обувки до број 34 заклучно;”

Досегашните точ. 31 до 33 стануваат точ. 28 до 30.

Во досегашната точка 34, која станува точка 31, по зборовите: „вработување на инвалиди”, се додаваат зборовите: „производи изработени во рамките на организации за социјално-хуманитарна заштита на стари и изнемоштени лица и на деца или кои се добиени на подарок од хуманитарни организации.”

Досегашната точка 35 станува точка 32.

Во досегашната точка 36, која станува точка 33, во став 1 бројот: „1,3” се заменува со бројот: „1,6”, а по зборовите: „трговски организации на здружен труд” се додаваат зборовите: „или кои сами непосредно увезуваат”.

Досегашната точка 37 се брише.

Досегашните точ. 38 и 39 стануваат точ. 34 и 35.

Точ. 40 и 41 се бришат.

Досегашните точ. 42 до 44 стануваат точ. 36 до 38.

Досегашната точка 45, која станува точка 39, се менува и гласи:

„39) регистар-каси”.

Точка 46 се брише.

Член 25

Во член 37 став 1 точка 3 од Законот, зборовите: „освен за дизел-гориво што го набавуваат купувачите – корисници на општествени средства од точ. 4 и 5 забележките кон тар. број 2 од Тарифата на основниот данок на промет за кои со Договорот за основите на даночната политика се утврдени стапки на посебен данок на промет” се бришат.

Во точка 5 став 2 на крајот се додава нов текст, кој гласи:

„Ако самостоен дуќан кој врши промет на производи набави производи од тар. број 4 на Тарифата на основниот данок на промет на друг начин или пушти во промет сопствени производи односно производи набавени од други самостојни производители, должен е на прометот на тие производи, како даночен обврзник, да го пресмета и плати данокот на промет на даночната основица формирана во смисла на член 16 од овој закон. При набавката на производите од Тарифата на основниот данок на промет, освен производите од тар. број 4 на таа тарифа, производителот, увозникот или организацијата на здружен труд што врши промет на стоки на големо се должни да го пресметуваат и платат данокот на промет кога тие производи им ги продаваат на самостојни трговски дуќани кои во натамошниот промет на тие производи на крајните потрошувачи не им пресметуваат и не плаќаат данок на промет. Ако самостоен трговски дуќан не набавува други производи од Тарифата на основниот данок на промет на начинот и под условите од овој став, туку пушта во промет сопствени производи или производи набавени од други са-

мостојни производители, должен е како даночен обврзник од член 12 на овој закон, на прометот на тие производи да го пресмета и плати данокот на промет на даночната основица формирана во смисла на член 16 од овој закон.”

Член 26

Во член 40 став 1 точка 8, на крајот, точката се заменува со точка и записка и се додава нова точка 9, која гласи:

„9) надомести за занаетчиски услуги што корисник на општествени средства ќе му ги изврши на друг корисник на општествени средства.”

Член 27

Во член 43 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Контрола над пресметувањето и плаќањето данок на промет од страна на даночните обврзници – поединци врши надлежниот орган на службата за општествени приходи на општината каде што даночниот обврзник го регистрирал вршењето на својата дејност.”

Член 28

Во член 44 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Против решението за утврдување на даночната обврска и за наплата на данокот на промет што го донесува надлежниот орган на службата за општествени приходи на општината, жалба се поднесува до републичкиот односно до покраинскиот орган надлежен за работи на финансите.”

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 29

Член 50 се менува и гласи:

„Со парична казна од 500.000 до 10.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд или друго правно лице како даночен обврзник:

1) ако набавените производи на чиј промет не е платен данок на промет на производи поради нивната намена, или на чиј промет е платен данок на промет на производи по пониска стапка, му ги продаде, без пресметување данок или со пресметување данок по пониска стапка, на купувач кој според одредбите на овој закон нема право на повластена набавка (чл. 7, 8 и 36 од Законот и тар. бр. 1 до 14 од Тарифата на основниот данок на промет на производи);

2) ако набавените производи кои претставуваат материјал за репродукција или за опрема ги употреби за други цели, а не за целите од чл. 7, 7а, 8 и 10 од Законот, а кои се ослободени од плаќање данок на промет односно за кои е пропишана пониска стапка на данокот на промет од стапката пропишана со Тарифата на основниот данок на промет на производи;

3) ако при набавката на производи во својство на купувач му даде на продавачот (добавувачот) неточни или неистинити податоци, или ако тие производи ги набавува за намени поради кои според одредбите на овој закон на нивниот промет не се плаќа данок или данок на промет се плаќа по стапка пониска од стапката пропишана со Тарифата на основниот данок на промет на производи (чл. 6, 7 и 8);

4) ако во фактурата за продажба на производи не ги внесе пропишаните податоци или внесе неточни податоци (член 15 став 1 и член 33 став 4);

5) ако продавачот на алкохолни пијачки, безалкохолни освежувачки газирани пијачки и минерална или газирана вода, во рок од три дена од денот на извршениот промет односно од денот на издавањето на фактурата за продажбата извршена на самостојни угостителски или самостојни трговски дуќани, не му испостави копија на фактурата на надлежниот општински орган за работи на приходите, кој на купувачот му издал одобрение за вршење на дејноста (член 37 точка 5 став 2);

6) ако при промената на даночните стапки не изврши попис на производите на залихи или ако во новите цени не го засмета зголемениот односно намалениот данок на промет (член 15 став 4);

7) ако употреби масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) или масло за горење лесно-специјално (ЛС) за цели за кои според овој закон не можат да се употребуваат односно да

се користат (член 15 став 3 од Законот и тар. број 2 од Тарифата на основниот данок на промет на производи).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.”

Член 30

Член 51 се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 5.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд или друго правно лице како даночен обврзник:

1) ако не води евиденција по количества и видови на производите на начинот предвиден со овој закон или ако ја води неточно (член 10 став 1);

2) ако не го пресмета или неточно го пресмета данокот на промет или ако пресметаниот данок не ѝ го уплати на општествено-политичката заедница на која тој данок како приход ѝ припаѓа (член 12 став 3);

3) ако данокот на промет на производи или услуги не го евидентира или не го пресметува на начинот предвиден со овој закон, или ако го евидентира или пресметува неточно (член 22 став 2 точка 7 и чл. 23 и 24);

4) ако продавачот не испостави и не испрати веднаш односно без одлагање, а најдолго во рок од три дена од денот на извршувањето на прометот, копија на фактурата за продажба на моторно возило на општинскиот орган на управата надлежен за приходи според местото на седиштето односно живеалиштето на купувачот – даночен обврзник (член 33 од Законот);

5) ако корисникот на општествени средства – продавач на опремата, односно царинарницата преку која се врши увоз на опрема за даночниот обврзник – поединец од член 23 став 5 од Законот не му испостави веднаш без одлагање копија на фактурата односно копија на царинската декларација, и тоа најдоцна во рок од три дена од денот на извршената продажба или извршениот увоз на општинскиот орган на управата надлежен за работи на приходите каде што е издадено одобрението за вршење на производствена дејност (член 7 став 4 од Законот).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 50.000 до 500.000 динари.

Ако организацијата на здружен труд односно друго правно лице како даночен обврзник ѝ ги доверило работите на евидентирање или пресметување на данокот на промет на производи или услуги на работната заедница или на некое друго правно лице, за сторениот стопански престап од став 1 точ. 1, 2 и 3 на овој член е одговорна работната заедница односно другото правно лице на кое му е доверено вршењето на тие работи и за тој престап ќе се казни со паричната казна пропишана во став 1 на овој член, а одговорното лице во работната заедница односно во друго правно лице – со паричната казна пропишана во став 2 на овој член (член 12).

Ако организацијата на здружен труд односно друго правно лице како даночен обврзник ѝ ги доверило работите на евидентирање, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи или услуги на интерната банка, за сторениот стопански престап од став 1 точ. 1, 2 и 3 на овој член е одговорна интерната банка и за тој престап ќе се казни со паричната казна пропишана во став 1 на овој член, а одговорното лице во интерната банка – со паричната казна пропишана во став 2 на овој член (член 12)“.

Член 31

Член 52 се менува и гласи:

„Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд и друго правно лице:

1) ако не поднесе или ненавремено поднесе пресметка на аконтациите на данокот на промет или конечна пресметка на данокот на промет (чл. 26 и 28);

3) ако не му издаде на купувачот сметка или исечок на касената лента при продажбата на производи или вршењето на услуги (член 23 став 2);

3) ако го попречува овластеното лице при вршењето контрола на пресметката и плаќањето на данокот на промет (член 43 ст. 1 и 2).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 20.000 до 200.000 динари.”

Член 32

Член 53 се менува и гласи:

„Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок поединецот како даночен обврзник:

1) ако не го пресмета или ако неточно го пресмета данокот на промет или ако данокот не ѝ го уплати на општествено-политичката заедница на која тој данок ѝ припаѓа како приход (член 12 став 3);

2) ако пушти во промет алкохолни и безалкохолни освежувачки газирани пијачки, минерална или газирана вода што не се набавени од производителски организации на здружен труд или од трговски организации што вршат промет на тие производи во смисла на член 37 став 1 точка 5 од овој закон, или од друг добавувач што таквиот промет не му го пријавил на надлежниот орган (член 37 точка 5 став 2);

3) ако не му издаде на купувачот сметка или исечок на касената лента при продажбата на производи или вршењето на услуги (член 28 став 7);

4) ако го попречува овластеното лице при вршењето контрола на пресметката или плаќањето на данокот на промет (член 43 ст. 1 и 2);

5) ако не ги води даночните евиденции пропишани со овој закон или ако ги води неточно односно неуредно (член 10);

6) ако не води книга на прометот или ја води неточно или неажурно (член 23 став 5 и член 23а став 1 од Законот), или ако за извршениот превоз со моторно возило даночниот обврзник, покрај водењето на книгата на прометот, не испоставува за секој превоз и посебен патен налог за превозот (член 23 став 10 од Законот);

7) ако производителот – даночен обврзник од член 23 став 5 на Законот, при прометот на опрема од член 7 на овој закон на купувачите од ст. 4 и 5 на член 7 од Законот не му испостави на општинскиот орган на управата надлежен за работи на приходите каде што е издадено одобрението за вршење на производствената дејност односно каде што е регистрирано вршењето на производствената дејност копија на фактурата најдоцна во рок од три дена од денот на извршената продажба (член 7 ст. 4 и 5 од Законот).

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни и секое лице кое кај даночниот обврзник врши промет на производи односно врши услуги ако не издадо сметка односно не го регистрирало прометот преку регистар-касата и ако даночниот обврзник му обезбедил издавање на сметката односно регистрирање на прометот преку регистар-касата (член 23 став 7 од Законот).

Ако даночниот обврзник од овој член стори прекршок два или повеќе пати во текот на годината, парична казна може да му се изрече во височина од 200.000 до 1.000.000 динари, со тоа што за таквиот прекршок од точ. 3 и 6 на овој член казната да не може да биде помала од 500.000 динари.

Ако даночниот обврзник – поединец од точ. 4) и 7) на овој член стори таков прекршок два или повеќе пати во текот на годината, или ако изврши продажба на опремата од став 4 на член 7 од Законот и за тоа писмено во определениот рок не го извести надлежниот општински орган, покрај казната од став 1 на овој член, ќе му се изрече и заштитна мерка забрана на вршењето на дејноста во трасењето од три месеци до една година.”

Член 33

Член 54 се менува и гласи:

„Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок поединец ако употреби масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) или масло за горење лесно – специјално (ЛС) за погон на моторно возило, трактор, пловен објект или друг мотор (тар. број 2 точка 9 од Тарифата на основниот данок на промет на производи).”

Член 34

Член 55 се менува и гласи:

„На купувачот на производи односно на корисникот на услуги на кои се плаќа данок на промет според овој закон ќе му се изрече казна на самото место во износ од 5.000 динари, ако не ја покаже сметката или исечокот на касената лента што бил должен да му ги издаде продавачот на производите или извршителот на услугите (член 23 став 12).“

Член 35

Во Тарифата на основниот данок на промет се вршат следните измени:

Називот на Тарифата на основниот данок на промет се менува и гласи:

„Тарифа на основниот данок на промет на производи“.

„1. Во тар. број 2 точка 1 став 1 стапката „107,0285%“ се заменува со стапката „107,0029%“.

Во точка 2 став 2 стапката „108,005 %“ се заменува со стапката „40,7034%“.

По став 2 се додаваат два нови става кои гласат:

На прометот на дизел-гориво што, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 на овој закон, го набавуваат организациите на здружен труд од градскиот сообраќај исклучително за погон на моторни возила во градскиот и приградскиот сообраќај, основниот данок на промет се плаќа по стапка од:

D ₁	35,4190%
D ₂	35,7267%

На прометот на дизел-гориво што, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 на овој закон, го набавуваат организациите на здружен труд од железничкиот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај исклучително за погон на моторни шински возила и пловни објекти, основниот данок на промет се плаќа по стапка од:

D ₁	20,7721%
D ₂	20,9295%
D ₃	21,1729%.”

Во став 3 точка 1 по зборовите: „хемиската индустрија“ се додаваат следните зборови: „или друга производителска организација“.

Точ. 4 и 5 од став 2 се бришат.

Досегашните точ. 5 до 12 стануваат точ. 4 до 10.”

2. Во тар. број 3 точ. 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„1) на сите видови цигари што не се произведени според југословенскиот стандард, односно што не спаѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на овој тар. број, како и на колекциите на цигари и на режан тутун од сите видови и квалитети, освен на тутунот за луле 62,20%;

2) на сите видови екстра цигари – пакување од 20 парчиња, на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди, и тоа за цигарите:

I екстра група	62,20%
II екстра група	53,06%
III екстра група	46,85%
IV екстра група	44,51%

3) на сите видови цигари – пакување од 20 парчиња, на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди, и тоа за цигарите што спаѓаат во:

– I квалитетна група	39,58%
– II квалитетна група	32,47%
– III квалитетна група	25,51%
– IV квалитетна група	9,10%”

3. Во тар. број 4 точ. 1 до 6 се менуваат и гласат:

- „1) на природни вина, медицински вина, медовина и јаболковина 7,5%
- 2) на освежувачки газирани безалкохолни пијачки, ароматизирани сирупи и пијачки што содржат алкохол, но не повеќе од 2% .. 30%
- 3) на минерална и газирана вода 30%
- 4) на природна ракија и вињак 60%
- 5) на пиво 65%
- 6) на други алкохолни пијачки 100%”

Во точка 2 алинеја 2 од забелешката, стапката „30%“ се заменува со стапка „36%“.

4. Во тар. број 5 точ. 1 до 4 се менуваат и гласат:

- „1) за производство на алкохолни пијачки, за потрошувачка во болници и во други здравствени организации на здружен труд и научни установи и лаборатории, за конзервирање на препарати и за пулпирање 5 динари
- 2) за производство на парфимериски и козметички производи 13 динари
- 3) за крајна потрошувачка и за употреба и продажба во аптеките 130 динари
- 4) за денатуриран алкохол за гориво 4 динари”.

Во точка 3 од забелешката во седмиот ред по зборовите: „увозникот на“ се додаваат со зборовите: „увозникот кој од свое име и за своја сметка увезува“.

5. Во тар. број 6 точ. 1 до 4 се менуваат и гласат:

- „1) со работна зафатнина на моторот до 0,95 литри 15%
- 2) со работна зафатнина на моторот над 0,95 литри до 1,6 литри 23%
- 3) со работна зафатнина на моторот над 1,6 литри до 2,0 литри 62%
- 4) со работна зафатнина на моторот над 2,0 литри 95%”.

Во забелешката во точка 1 став 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

6. Во тар. број 8 став 1 се менува и гласи:

„На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

- 1) на парфимериски, козметички и тоалетни производи од тар. бр. 33.06 освен пудра за бебиња, 33.05 освен шампони за коса и 33.07 – од Царинската тарифа освен на прометот на прашоци и пасти за заби, лосиони за уста, кремове за деца, беби-масла, беби-млеко, пенливи купки за деца и шампони за бањање 95%
- 2) на кожи од рептилии (од змија, гуштер, крокодил и др.) и на природни крзна, освен кожа и крзно од домашни животни и производи од тие кожи и крзна (облека, обувки и други производи) ... 100%.

7. Во тар. број 9 точ. 1 до 4 се заменуваат со шест точки, кои гласат:

- „1) на производи, од сите видови и форми, изработени со повеќе од 2% злато и други благородни метали (платина и др.), како и на производи изработени со повеќе од 50% сребро, освен на производи изработени од сребро во филигран 50%
- 2) на сите видови и форми часовници изработени од различни или комбинирани материјали (сини, за на маса, рачни, џебни и др.), вклучувајќи ги и часовниците изработени со повеќе од 2% злато, односно од друг благороден метал, односно со повеќе од 50% сребро или со природно скапоцено камење и природен бисер, чија што продажна цена е поголема од 100.000 динари по парче 90%
- 3) на мотори за бродови и чамци со јачина поголема од 13 кS 95%
- 4) на украсни стоки 100%
- 5) на кибрити и гасни запалки што се полнат еднаш 80%
- 6) на природно скапоцено камење и природен бисер и на предмети изработени со тоа камење и бисер 130%”

Во забелешката кон овој тарифен број по точка 4 се додава точка 5, која гласи:

„5. Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон се определува што се смета како други благородни метали и се утврдува начинот на евидентирање, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи во прометот на производи од овој тар. број.”

8. Во тар. број 10 наименувањето се менува и гласи:

„На прометот на производи изработени од небрушено или брушено кристално (оловно) стакло се плаќа основен данок на промет по стапка од 50%“.

9. Тар. број 11 се менува и гласи:

„На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет по стапка од 8%, и тоа:

1) на керамички производи од тар. бр. 69.04, 69.05, 69.06, 69.07, 69.08 и 69.10 од Царинската тарифа, силикатни тули и тули изработени од електрофилтерска пепел, градежен материјал изработен од гас-бетон, градежен термоизолационен материјал изработен од минерални материјали, стаклена волна, плута и синтетички материјали, битумен и хидроизолациони материјали изработени врз база на битумен;

2) на градежна столарија;

3) на мебел;

4) на телевизори;

5) на радиоприемници (освен на стерео-радио-приемници), грамофонски плочи, видео-касети, магнетофонски и магнетски ленти на кои е снимена забавна или народна музика или на кои е застапена претежно забавна или народна музика;

6) на фрижидери;

7) на машини за перење алишта и на машини за миење садови;

8) на бојлери;

9) на електрични пегли;

10) на електрични и гасни шпорети и комбинирани шпорети на гас и струја, трајножаречки печки и трајножаречки шпорети за етажно греење што горат на јаглен и печки и шпорети на цврсти горива (дрво, јаглен и др.);

11) на правосукалки;

12) на машини за шиене;

13) на термостатички радијаторски вентили и рекуператори и регенератори на топлота што искористуваат отпадна топлота односно јонизациони стимулатори на зајакната енергија со високонапонски импулси со свеќички на бензински мотори, под услов да имаат атест од надлежните органи односно организации;

14) на тракторски приколки за земјоделството, приколки за велосипеди, автомобилски приколки и на мотори за чамци до 3,7 kW.

На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет по стапка од 12%, и тоа:

1) на производи од тар. бр. 42.02 и 42.05 на Царинската тарифа, изработени од кожа, вештачка кожа или скај;

2) на велосипеди и трицикли, велосипеди и трицикли со мотор, моторни велосипеди чијашто работна зафатнина на моторот не преминува 100 cm³ и на детски колички (колички за бебиња);

3) на производи од гума, освен на производи од гума на чиј промет се плаќа данок според други тар. броеви од оваа тарифа;

4) на сработени кожи и производи од кожа, вештачка кожа и скај и на производи од вештачка кожа и скај, освен на производи на чиј промет се плаќа данок според други тар. броеви од оваа тарифа или за кои е воведено даночно ослободување;

5) на тоалетен сапун и сапун за перење, сапун за бричење, кремове и спрејеви изработени врз база на сапуни што се употребуваат за бричење, медицински сапун, паста и прашоци за заби, лосиони за уста, пудра, кремове, беби-масла, беби-млеко, пенливи купки за деца и шампони за коса и бањање;

6) на украсен камен, мермер и гранит и производи од нив што се употребуваат како градежен материјал.

Забелешка:

1. Даночна основица за производите од овој тарифен број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи.

2. Корисникот на општествени средства што врши промет на моторни возила од точка 2 став 2 на овој тар. број е даночен обврзник што е должен да го пресмета данокот и да го уплатува според местото на деловната единица од која е продадено возилото.

10. Во тар. број 12 точка 1 alineja 1 се менува и гласи:

„– ткаенини и други текстилни производи (конфекција и сл.), освен оние на чиј промет е воведено ослободување од плаќање данок на промет на производи според член 36 од овој закон.“

Во точка 2 од забелешката зборот: „здравствена“ се брише.

11. Во тар. број 13 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) На прометот на јужно овошје од тар. број 08.01, 08.03, 08.04 и 08.05 на Царинската тарифа, како и на сокови, сирупи и други производи од тоа овошје (освен лимон и мандарини и сокови, сирупи и други производи изработени од лимон и мандарини) се плаќа основен данок на промет по стапка од 15%.

2) На прометот на сурово, пржено и мелено кафе и екстракт од кафе се плаќа основен данок на промет по стапка од 85%.“

12. Тар. број 14 се менува и гласи:

„На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на производи од шеќер (бонбони, гуми за цваќање и др.) од тар. број 17.04 на Царинската тарифа по стапка од 20%;

2) на сол (NaCl) од тар. број 25.01 на Царинската тарифа по стапка од 16%;

3) на чоколада и други преработки за храна што содржат какао од тар. број 18.06 на Царинската тарифа, по стапка од 10%.

Забелешка:

Даночен обврзник за производите од точ. 1, 2 и 3 на овој тар. број е производителот, увозникот или продавачот што тие производи им ги продава непосредно на крајните потрошувачи или на угостителските организации на здружен труд и угостителските единици на неугостителските организации на здружен труд, без оглед на тоа дали се регистрирани или не се регистрирани кај надлежниот стопански суд за вршење на угостителска дејност или им ги продава непосредно на крајните потрошувачи (други занаетчиски организации – слаткарници и др.), како и на самостојните угостителски односно на самостојните трговски или занаетчиски дуќани на граѓани или граѓанско-правни лица.“

Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/85 и 51/85), Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86), Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на преработки од тутун („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/87, 39/87 и 65/87), Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/87 и 65/87) и Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи од тар. бр. 9, 11 и 14 на Тарифата на основниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87).

Член 37

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на овој закон.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

На даночниот обврзник – поединец од став 6 член 14 на овој закон, кој до денот на влегувањето во сила на овој закон плаќал данок во паушален износ, утврдениот износ на данокот на промет во паушален износ за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1988 година му се смета како конечна обврска на данокот на промет во паушален износ за тој период. Од 1 јули 1988 година даночниот обврзник продолжува данокот да го плаќа на начинот и во роковите од став 11 член 16 на овој закон, при што евентуално претплатениот износ на данокот на промет се зема како дел од аконтацијата на данокот на промет во тековниот период за 1988 година, а помалку платениот износ на данокот на промет е должен да го уплати во рокот пропишан за плаќање на данокот во паушален износ.

Член 39

Социјалистичките републики, социјалистичките автономни покраини и општините ќе ги усогласат своите прописи со одредбите на овој закон до 1 јули 1988 година.

Член 40

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а одредбите на чл. 11 и 24 од овој закон, како и одредбите на член 35 алинеја 2 точка 2 на забелешката кон тар. бр. 4, точ. 1, 10 и 13 на тар. број 11 и на алинеја 1 на тар. број 12 од Тарифата на основниот данок на промет се применуваат од 15 мај 1988 година.

Одредбите на став 2 од член 1 и од член 14, освен ст. 1, 4 и 7, на чл. 16 и 18 од овој закон се применуваат од 1 јули 1988 година.

Одредбите на член 14 ст. 1, 4 и 7 од овој закон се применуваат од 1 јануари 1989 година.

334.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1987 ГОДИНА

Се потврдува Одлуката за Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1987 година што ја донесе Советот на гувернерите со својата одлука О. бр 328 од 31 III 1988 година

Собрание на СФРЈ

АС бр. 427
29 април 1988 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожић с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

335.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

I

За претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југосла-

вија се именува Синан Хасани, член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија.

II

Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија го сочинуваат следниве членови што ги избраа собранијата на републиките, односно собранијата на автономните покраини:

Од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина

Членови:

1. Златан Каравдиќ, делегат на Соборот на општините на Собранието на СР Босна и Херцеговина;
2. Драгутин Косовац, претседател на Работоводниот одбор на СОЗТ „Енергоинвест“;
3. д-р Никола Филиповиќ, член на Претседателството на СР Босна и Херцеговина;

Заменици на членовите:

1. Смајо Бешлија, извршен секретар на Претседателството на ЦК СК на Босна и Херцеговина;
2. Неѓо Бјелица, член на Претседателството на Советот на синдикатите на Босна и Херцеговина;
3. д-р Александар Калмар, делегат на Соборот на републиките и покраините во Собранието на СФРЈ.

Од Социјалистичка Република Црна Гора

Членови:

1. д-р Радослав Булаиќ, претседател на Работоводниот одбор на Железарницата „Борис Кидрич“ – Никшиќ;
2. Матија Новосел, делегат на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Црна Гора – Титоград;
3. д-р Милош Радуловиќ, ректор на Универзитетот „Велько Влаховиќ“ – Титоград

Заменици на членовите:

1. Радоица Бошковиќ, уредник на списанието „Овдје“, Титоград;
2. Никола Гвозденовиќ, декан на Културолошкиот факултет на Универзитетот „Велько Влаховиќ“ – Цетиње.
3. Хамид Нурковиќ, генерален директор на ШИК „Горни Ибар“ – Рожае.

Од Социјалистичка Република Хрватска

Членови:

1. Иво Латин, член на Претседателството на СР Хрватска;
2. д-р Владимир Стипетиќ, академик, ректор на Сеучилиштето во Загреб;
3. Маријан Црњак, претседател на Работоводниот одбор на РО „Никола Тесла“, Загреб.

Заменици на членовите:

1. Мирко Кнежевиќ, член на Претседателството на СР Хрватска;
2. Марин Бубле, проф. на Економскиот факултет во Сплит;
3. Милан Јанус, претседател на Соборот на здружениот труд на Соборот на СР Хрватска.

Од Социјалистичка Република Македонија

Членови:

1. д-р Владо Камбовски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;
2. д-р Петре Георгиевски, член на Претседателството на ЦК СК на Македонија.
3. д-р Љупка Хаџи Ристова, член на Претседателството на Републичката конференција на ССРП на Македонија.

Заменици на членовите:

1. Ванчо Здравев, генерален директор на „Итекс“;
2. Мирко Апостолски, член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија;
3. Слободан Унковски, режисер.

Од Социјалистичка Република Словенија

Членови:

1. д-р Матјаж Кмецл, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Словенија;

2. проф. д-р Милан Осредкар, редовен професор на факултетот за електротехника на Универзитетот „Едвард Кардељ“ во Љубљана;

3. Валерија Шкребец, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија.

Заменици на членовите:

1. Марјан Котар, член на Претседателството на Сојузната конференција на ССРЈ;

2. Андреј Миклавчич, потпретседател на Стопанската комора на Словенија;

3. Борут Плавшак, претседател на Собранието на општина Љубљана Центар.

Од Социјалистичка Република Србија

Членови:

1. д-р Зоран Пјаниќ, член на Претседателството на СР Србија;

2. д-р Добрица Цветковиќ, редовен професор на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Белград;

3. Миодраг Савиќевиќ, претседател на Работоводниот одбор на РО „Генералекспорт“.

Заменици на членовите:

1. Нандор Глид, ректор на Универзитетот на уметностите во Белград;

2. д-р Велибор Гавранов, редовен професор на факултетот за политички науки на Универзитетот во Белград;

3. д-р Радмила Стојановиќ, досегашен професор на Економскиот факултет на Универзитетот во Белград.

Од Социјалистичка Автономна Покраина Косово

Членови:

1. Синан Хасани, член на Претседателството на СФРЈ;

2. Светислав Долашевиќ, претседател на Собранието на САП Косово.

Заменици на членовите:

1. Неџо Борковиќ, член на Делегацијата на Собранието на САП Косово во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ;

2. Шерафедин Сулејмани, потпретседател на Собранието на САП Косово.

Од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина

Членови:

1. д-р Каталин Хајнал, член на Претседателството на Покраинскиот комитет на СК на Војводина;

2. д-р Драгутин Зеленовиќ, ректор на Универзитетот во Нови Сад.

Заменици на членовите:

1. Борислав Акимовиќ, претседател на Работоводниот одбор на ФЦП „Матроз“ во Сремска Митровица;

2. д-р Бранка Лазиќ, декан на Земјоделскиот факултет во Нови Сад.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 433
29 април 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор
Омер Курпејовиќ, с. р.

336.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 22 од Законот за Сојузното јавно обвинителство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

Се разрешува од должноста заменик на сојузниот јавен обвинител Сашо Ивановски, поради заминување на нова должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 432
29 април 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

337.

Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 20 април 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет и од должноста заменик на сојузниот секретар за надворешна трговија д-р Милорад Унковиќ, поради заминување на нова должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 426
29 април 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

полковникот: Стошиќ Стојана Александар;
потполковникот: Младеновиќ Бранка Христивоје;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

потполковниците: Ераковиќ Лука Мирко, Ранчиќ Боровоја Миливоје, Васиќ Јована Божидар, Васиќ Велибора Светислав;

мајорите: Антиќ Радисава Никола, Георгијев Стојана Дельо, Јовановиќ Владе Коста, Јовановиќ Михајла Мирослав, Ковачевиќ Ђуре Илија, Марјановиќ Златоја Веселин, Миленкоски Бориса Сотир, Милетиќ Јована Стојадин, Обрадовиќ Радивоја Томислав, Шиматовиќ Стјепана Владимир;

капетаните до I класа: Беговиќ Душана Раде, Благојевиќ Саве Драгољуб, Дулиќ Васе Радосав, Хајдуковиќ Ђуре Михајло, Јовановиќ Миодрага Стојан, Татаревиќ Властимира Драгић;

капетанот Хошиќ Ариф Дервиш;

заставниците од I класа: Благојевиќ Чедомира Крсто, Дабижљевиќ Славка Радун, Ђорђевиќ Миодрага Милан, Гајиќ Симе Перо, Илиќ Радомира Вукашин, Ивановиќ Јована Недељко, Кастрати Османа Хазир, Милиќ Ратка Ивко, Милошевиќ Милосава Милутин, Мириќ Стевана Јовица, Николиќ Драгојла Гојко, Обрадовиќ Младена Братимир, Прша Мила Габријел, Ристиќ Боровоја Станислав, Симиќ Владимира Милорад, Средојевиќ Милића Ратомир, Станковиќ Младена Милоје, Стевановиќ Војислава Михајло, Сувајац Вида Љубо, Васовиќ Добривоја Драган, Вујиќ Тоде Симо;

заставниците: Брајовиќ Божидара Миливоје, Станковиќ Александра Будимир;

воениот службеник од IV класа Цатиќ Гаврила Бранко;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

полковниците: Лукиќ Милије Саво, Мартиновиќ Миленка Душан, Менковиќ Влајка Душан, Мрдаковиќ Чедомира Радомир, Мркиќ Андрије Мирослав, Николиќ Љубомира Драгослав, Торбица Мане Милан;

потполковниците: Китиќ Костадина Здравко, Мариќиќ Дане Дмитар, Миленковиќ Стојана Љубиша, Милованиќ Драгољуба Милоје, Пејиќ Богосава Сениша, Поповиќ Драгослава Алекса, Поповиќ Милуна Живомир, Стојковиќ Милана Радоје, Стошиќ Стојана Радивоје, Татиќ Стојка Стојан;

мајорот Вулиќ Димитрија Драгољуб;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Бојиќ Богдана Животије, Мијановиќ Тодора Бранко, Милошевиќ Војина Радомир, Радовановиќ Драгомира Никола;

потполковниците: Адамовиќ Јосифа Првослав, Антијевиќ Милутина Радослав, Белопавловиќ Драгољуба Милорад, Богдановиќ Милоја Чедомир, Благојевиќ Петра Тихомир, Чабаркапа Алексе Ново, Ѓосиќ Витомира Милосав, Ѓурашковиќ Милосава Радован, Костиќ Војислава Драгољуб, Манојловиќ Радосава Милија, Милосављевиќ Ненада Најдан, Митиќ Велимира Добросав, Пантовиќ Владимира Селимир, Павловиќ Аксентија Славко, Петровиќ Никодија Станко, Радуловиќ Драгутина Боровоје, Спасиќ Благоја Светозар, Станисављевиќ Милорада Радивоје, Станишиќ Радована Трајан;

мајорите: Цветковиќ Богосава Михајло, Павловиќ Милентија Милош;

капетанот од I класа Малеш Николе Гојко;

заставниците од I класа: Лесковшек Франца Милан, Илиќ Радисава Видосав;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорите: Ѓокиќ Властимира Драган, Рашовиќ Драгише Богдан;

капетаните од I класа: Никиќ Јована Драган, Новаковиќ Љубомира Милош;

капетанот Бараќ Ѓуре Миле;

заставниците од I класа: Дениќ Бошка Милун, Диниќ Александра Живојин, Ранѓеловиќ Љубомира Новица;

заставниците: Илиќ Илије Мијодраг, Пешиќ Павла Борко, Шрибар Франца Бранко;

постариот водник од I класа Недељковиќ Добривоја Живорад;

воениот службеник од IV класа Богитевиќ Петра Миодраг;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Алексиќ Владимира Славољуб, Ѓириќ Властимира Верица, Драгојевиќ Милосав Данило, Гавриловиќ Саве Василије, Ивановиќ Антонија Драгомирка, Петровиќ Јаворке Гмитар, Радевиќ Радислава Станија, Рсовац Вукоице Момчило, Стојановиќ Војислава Вукадин, Стојков Богољуба Томанија;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

полковникот Радуловиќ Лазе Саво;

потполковниците: Ѓорђевиќ Среќка Новица, Илиќ Чедомира Слободан, Линкиќ Цветка Љубомир, Младеновиќ Живана Слободан, Петровиќ Николе Петар, Ристивојевиќ Радомира Десимир, Стојановиќ Рада Бранко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

потполковниците: Антанасијевиќ Добривоја Спаса, Фржовиќ Обрада Светозар;

мајорите: Анѓелковиќ Добросава Винко, Давидовиќ Вукашина Грујица, Цаклиќ Владе Живојин, Јанев Јордана Саво, Крстиќ Богосава Јован, Лазарев Здраве Ѓорѓи, Младеновиќ Милана Александар, Поповиќ Мирка Милан;

капетаните од I класа: Јовановиќ Драгише Слободан, Миладиновиќ Милана Раденко, Павковиќ Петра Борислав, Радосављевиќ Живојина Божур, Симоновиќ Сретена Миодраг, Станојевиќ Спасе Слободан, Стојановиќ Бранислава Живомир;

заставниците од I класа: Дробњаковиќ Миленка Радкојко, Ѓорђевиќ Стојана Тихомир, Јовановиќ Јоксима Ми-

лета, Јовановић Добривоја Живојин, Клизов Николе Никола, Костић Петка Милисав, Костић Драгутина Стојан, Лалић Михајла Никола, Лазаревић Радомира Мирко, Лазаревић Младена Миле, Марић Николе Милосав, Марјановић Светислава Ђуро, Миленковић Миладина Драгомир, Милоановић Славуја Бранислав, Минић Ђорђија Димитрије, Митић Николе Лазар, Петровић Видоја Милан, Прерад Будимира Славко, Ристић Сибиња Ранђел, Ристовски Ђорђа Миодраг, Стаменковић Петра Милић, Станковић Душана Стамен, Тасевски Мијалча Петар, Здравковић Бошка Мита;

заставниците: Адлешкић Фране Марко, Бојић Светислава Живодраг, Цветковић Видосаве Миле, Диздаревић Шахира Џемал, Кушечек Јанка Јурај, Милиновић Глише Никола, Милојевић Стојана Драгослав, Николић Тихомир Јован, Сокић Динисија Витомир;

постарите водници од I класа: Миладиновић Предрага Миле, Пјевац Душана Раде, Радовић Радисава Драгомир, Родић Ђуре Стево, Вујадиновић Тривка Жарко;

воениот службеник од VI класа Клинички Стјепан;

- за примерни заслуги и уметност во работата и за развивање на постојанен полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање на услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот Зарић Чедомира Ђорђе;

потполковниците: Бачевић Димитрија Новица, Бечејски Милисав Ратомир, Богдановић Јове Душан, Цветковић Милорада Драган, Ѓирић Светомира Александар, Денић Стојана Живорад, Јаковљевић Данила Бранислав, Јелић Момчила Марко, Капларевић Драгоја Станко, Крачуновић Петра Димитрије, Кујовић Радована Драган, Манчевић Петра Милутин, Симовић Раде Сретен, Стаменковић Александра Миливоје, Станојевић Исидора Станоје, Стојановић Милета Љубисав, Стојановић Стојана Младен, Томић Вује Петар, Трајковић Ристе Чедомир;

мајорите: Јакшић Раде Миле, Јовановић Харалампја Војислав, Костић Костадина Жарко, Љубеновић Владимира Радомир, Мирановић Душана Слободан, Николић Стојана Чедомир, Поповић Жарка Стеван, Прибановић Божура Миладин, Радовић Александра Живорад, Рецовић Хасима Хајрудин, Савић Величка Боровоје, Васојевић Јездимира Мирчета, Жикић Благогте Јован;

капетанот од I класа Величковић Радивоја Радован; заставниците од I класа: Анђелковић Јосифа Сава, Атанасковић Милоша Миодраг, Бановић Петра Раденко, Динчић Петра Стеван, Додеровић Јакова Божидар, Грдић Мије Јуре, Хазер Резе Андрија, Јовановић Стојана Чедомир, Јовановић Петра Драгутин, Јовановић Стојка Живота, Карадаревић Драгана Грујо, Карајловић Стевана Милован, Максимовић Миљка Светомир, Максковић Видоја Милија, Милтеновић Боровоја Хранислав, Пановски Јована Илија, Пујић Пантелије Велибор, Савев Тодора Димитрије, Стаменковић Радомира Светомир, Шошо Јове Славко, Веселиновић Обрена Павле, Видановић Борисава Властимир, Живковић Никодија Станислав;

воените службеници од II класа: Костић Андрије Анђела, Перашевић Драгољуба Снежана;

воениот службеник од IV класа: Стрнад Франца Вјеслав;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Глигоријевић Димитрија Томислав, Милић Миодрага Предраг, Митић Вукадина Чело;

капетаните од I класа: Бранковић Љубисава Драган, Бранковић Димитрија Милован, Димитровски Тодора Спасе, Ђорђевић Милисав Бранко, Грујић Радивоја Миролуб, Илић Светислава Миодраг, Исмаили Шукрије Шефкет, Јовић Цвијетка Живан, Јовичић Душана Борислав, Миљкић Вукашина Видосав, Миловановић Живана Добросав, Недић Милуна Радојица, Николић Светозара

Југослав, Пантић Будимира Славољуб, Павловић Миодрага Светислав, Стефановић Миодрага Радојко, Стошић Боре Бранислав, Васић Боре Бранко, Вилотијевић Драгољуба Милорад, Вулић Радоја Славко, Златић Милана Ратко;

капетаните: Хот Малића Цафер, Илиев Здравка Владимир, Калајић Цвијетка Љубомир, Марковић Величка Љубо, Мешковић Мехмедалије Сефер, Минић Богосава Иван, Мулај Хајриза Садик, Пајчић Борка Драган, Радојичић Обрада Петар, Шарић Мирка Милан, Вукмировић Исе Миодраг;

поручниците: Ефремовски Тоде Добре, Мићуновић Вујице Никола, Новаковић Вељка Милан, Шијан Бранка Родољуб;

заставниците од I класа: Димитријевић Илије Војислав, Ђорђевић Стевана Томислав, Ивањац Миломира Мирко, Миловановић Живојина Бранко, Орловић Радивоја Милутин, Радовановић Радомира Милосав, Ракић Николе Милован, Величковић Љубинка Станиша, Закић Милуна Властимир;

заставници: Фазлијевић Биљала Исљам, Клепац Милана Бранко, Вељаноски Диме Стојан;

постарите водници од I класа: Цветков Ђорђа Љубо, Јовановић Добросав Жива, Миленков Властимира Љубен, Недељковић Ђорђа Стеван, Станчев Стојмена Благоје, Станојловић Драгољуба Добрица, Живковић Стојанча Бранко;

постарите водници: Бокшан Милана Јоњел, Мијајловић Душана Мирослав, Петковић Јована Бобан, Ракић Срећка Радован, Симић Ристивоја Радомир, Тановић Ђорђа Миломир, Тричковић Томислава Миодраг, Веселиновић Чедо Јован, Зековић Уроша Мирко;

водникот од I класа Јовановић Радисе Предраг;

воениот службеник од IV класа: Илијевиќ Божина Благоје;

воениот службеник од VI класа: Петровић Бранислава Драгослав;

воениот службеник од VIII класа: Михајловић Крсте Срба;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Божић Данила Јово, Васић Веселина Борка;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Андрејевић Димитрија Славица, Андрић Бошка Настос, Ђурчић Николе Лепосава, Далчевски Михајла Душанка, Ѓукић Видосава Горица, Газибарић Љубише Радосав, Грива Вукашина Љубинка, Илић Милана Вукослав, Ивановић Божидара Живан, Јакшић Јаблана Душан, Јанчић Петра Ђорђе, Јовановић Обрада Хранислав, Коковић Стевана Светомир, Костић Јована Славица, Кошановић Војислава Јелена, Лутовац Саве Миљан, Марковић Драгутина Душанка, Миленковић Ђорђа Јаворка, Миљевић Луке Радојка, Митић Божидара Драгослав, Никодијевић Славка Драган, Пешић Миодрага Вукадин, Петковић Радомира Даница, Петковић Мирка Драган, Петровић Јована Бранислава, Радојковић Христивоја Драган, Радончић Мухарема Мустафа, Радовић Борислава Југослав, Ристић Стојана Милентије, Станковић Драгољуба Светомир, Станојевић Слободана Станислав, Тасић Станише Зоран, Тасковић Милоша Лазар, Васиљевски Тодора Димче, Вукотић Милутина Радмила, Здравковић Јеленка Владимир, Живаљевић Миличка Драган;

- за примерна работа за развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните од I класа: Васиљевић Ђорђа Ненад, Жарић Радомира Љубиша;

капетаните: Алексић Петра Томислав, Аврамовски Климе Наум, Брачевић Аугуста Славко, Димоски Митре Киро, Дукарић Изидора Драган, Ђорђевић Милана Војис-

лав, Џуздановић Фериди Рифат, Грбавац Миленка Миро, Грбо Изета Ниаз, Јовановић Душана Небојша, Коларов Стојана Миленко, Ковачевић Милоша Момчило, Крстовски Стојана Миле, Лазаревић Јове Миодраг, Лендо Алије Рефик, Маневски Витомира Слободан, Марић Миладина Миле, Мијалковић Тодора Драган, Петковић Живојина Предраг, Петровић Саве Мишко, Поповић Добросава Мирослав, Поповић Влада Петар, Станић Љубе Милорад, Стојковић Радосава Небојша, Терек Јаноша Јожеф, Титорић Шерифа Цевад, Тодоровски Бориса Пецо, Трупец Рудолфа Душан, Васиљевић Павла Здравко, Вераја Петра Недељко, Вукић Вуке Жељко, Живковић Уроша Драган; поручници: Асановић Стојадина Зоран, Беатовић Ивана Милан, чавара Владимира Миро, Чотрић Богдана Раденко, Доловац Назима Елмаз, Јалић Божицара Милорад, Јаловић Владимира Иван, Јанковић Николе Живадин, Каровић Мухарема Самед, Копић Салка Хајрудин, Костевски Љубомира Кирил, Мехмедовић Раме Енвер, Митић Миливоја Љубиша, Михајловић Радомира Бранислав, Мијатовић Саве Јован, Милосављевић Томислава Зоран, Миљевић Драгомира Миленко, Мисирлић Милисавица Димитрије, Младеновић Велимира Драган, Панчић Мирка Предраг, Секуловски Јована Зоран, Славковић Василија Милун, Станковић пејче Сава, Величковић Душана Трајче;

потпоручници: Јовчић Недељка Петко, Николић Станоја Младенко, Рубаковић Срећка Александар; заставникот од I класа: Златановић Тодора Предраг; заставникот: Ковачевић Марија Ђуро; постарите водници од I класа: Михајловић Владимир-ра Стојан, Ранић Љубана Стеван;

постарите водници: Барши Јожефа Јожеф, Борковић Радована Владимир, Џвјетковић Милоша Станко, Дрљача Стеве Мирослав, Кривић Недељка Петар, Леш Ференца Шандор, Мезић Светислава Драган, Младеновић Србислава Слободан, Станојевић Добросава Властимир, Васковски Николе Благој, Здравих Радише Обрад;

водниците од I класа: Ангелски Богдана Влатко, Бељић Мирка Јован, Бошковић Срећка Ненад, Будаковски Петра Раде, Ђурчић Благомира Михаило, Дамњановић Сретена Драган, Главаш Јоце Урош, Јаковљевић Драгића Живорад, Јелисавец Михајла Михајло, Калушевић Миломирке Дејан, Косановић Михаила Илија, Кравец Мирјана Влодо, Кујовић Рахме Салем, Лукић Илије Жељко, Мајкић Бранка Мирко, Марковиновић Николе Симиша, Милковски Павла Миле, Митић Драгољуба Љубиша, Младеновић Чедомира Душан, Нововић Миломира Верољуб, Павловић Јована Славиша, Перић Пере Зоран, Петровић Милована Гора, Правдић Никодина Душко, Славески Павла Драги, Сопи Рамиза Сељами, Томић Душана Жељко, Тренчев Горге Ристо, Валтер Феликса Дарко, Вукашинић Стојана Миле;

водникот: Лазаревић Ратомира Саша; воениот службеник од VIII класа: Ристић Чедомира Јован;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Анђелковић Добросава Марица, Арифовић Курте Софија, Јовановић Душана Десанка, Мијовић Душана Новица, Миќи Душана Слободан, Миленковић Јордана Милица, Миловановић Томислава Љубиша, Поповић Жиквојина Русомир;

- за пројавена извонредна лична храброст и самопоггор излагајќи го притоа својот живот во исклучително опасна ситуација спасувајќи човечки животи

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

постариот водник: Живковић Крсте Драган;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Павићевић Саве Милисав;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Бидовски Спири Михајло, Дукић Ђуре Стеван, Ђорђевић Ђорђа Станислав, Јовић Јована Душан, Каневче Ивана Ристо, Ковачевић Века Перко, Крстић Стојана Ђорђе, Милошевић Мирка Слободан, Мирковић Сретка Душан, огњанов Ристе Кирил, Палашевски Владе Ђорђи, Стефановић Александра Никодије, Трајковски Ване Димитар, Влашковић Вулета Петар;

мајорите: Џимбал Павла Петар, Митић Симише Томислав, Трбогазов Ристе Милан, Вуковић Ђуре Дарко;

капетаните од I класа: Груборовић Стеве Никола, Јакшић Светозара Никола, Кнежић Митра Лазо, Маришић Милана Душан, Милосављевић Љубодрага Радивоје, Николић Михајла Владимир, Николовски Атанаса Илија;

заставниците од I класа: Филчески Новета Наумче, Гојковић Борислава Владета, Микша Ђуре Лазар, Милановски Милана Љубен, Пандов Вангела Никола, Поповић Матије Ристо, Содић Слободана Александар, Вашалић Душана Сретко, Вељаноски Сотира Томислав;

воениот службеник од IV класа: Пап Ивана Берислав, Христовски Јефте Кирил;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Компелезовски Алије Мирче, Костанаров Кирила Коста, Кажлев Николе Слободан, шалевски Јована Ристо, Вељановски Тасе Александар;

потполковникот: Радовић Бошка Душан;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ацевски Николе Ангел, Кочовски Атанаса Симон, Кошиновски Тодора Томислав, Мараш Неше Стојан, Поп-Николов Стојка Димитар;

потполковниците: Бановић Милоша Милорад, Цветинов Спасе Кирил, Давчевски Лазе Трајан, Ђорђевић Василија Петар, Илић Вукашина Боро, Кикерков Петра Благоје, Максимовић Драгољуба Радомир, Мамузић Марка Маријан, Нешовски Петра Кирил, Николовски Ангела Никола, Остојчић Мате Звонко, Панчић Тодора Предраг, Поповић Милисав Драган, Радовић Мирка Слободан, Савић Драгослава Томислав, Србиновски Георгија Глигор, Стаменовић Станимира Мирослав, Стаменковски Јована Ристо, Стојанов Зафира Душан, Танић Димитрија Грозден, Трифуновић Стоила Димитар, Зимбовски Илија Ђорђе, Зорчец Мате Јосип;

мајорите: Богојевиќ Боже Драган, Рашета Николе Раде;

заставниците од I класа: Јакимов Јордана Љубо, Сегафимовски Ристе Гроздан;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Банцов Андоа Наум, Цветковски Крсте Стојан, Ерак Стевана Илија, Филиповски Захарија Божицар, Грков Ване Атанас, Гугић Марка Иван, Ивановски Бориса Богатин, Михајловски Ивана Добривоје, Милев Стојка Славко, Милтеновић Таска Стеван, Поповић Димитрија Слободан, Прокић Драгише Радивоје, Прстојевић Јефте Миладин, Спасовски Софронија Трко, Стојановић Милоја Светислав, Узунов Вангела Кирил;

мајорите: Амети Есада Наџи, Ампевиќ Миладина Тошо, Бачоски Заке Драгољуб, Делач Миливоја Емил, Деспенић Саве Симеун, Драгичевић Иве Франо, Фиданоски Стоје Никола, Исеновски Исена Имер, Јакимовски Мице Југослав, Келемен Винка Ловро, Костић Златка Киро, Матић Мате Братислав, Милеускић Петра Тодор, Петро-

вић Здравка Драгослав, Петровски Јордана Раде, Пуневски Пеје Илко, Сарић Војина Томислав, Стојановић Петра Душан, Трзин Илије Миле, Васовић Младена Мирко;

капетаните од I класа: Цековски Блажета Димитар, Деловски Јордана Митре, Димовски Владимира Јован, Ђапа Уроша Мићо, Ђурић Василија Стојан, Илиевски Крсте Киро, Јевтић Милутина Миломир, Краснић Мехмеда Мујо, Мијатовић Косте Зоран, Милић Илије Владо, Мославац Јосипа Јосип, Петров Александра Павле, Протић Тихомира Зоран, Пајчић Љубе Милан;

капетанот: Видовић Ивана Анте;

заставниците од I класа: Андоновски Тодора Никола, Бојковски Ангела Дончо, Борота Миле Стево, Божиновски Вангела Цветан, Божиновски Бориса Киро, Целевски Димка Стеван, Делић Милована Милан, Дервенић Максима Милан, Дубровић Јосипа Фрањо, Ђаконовић Луке Вукашин, Ђорђевић Живојина Богдан, Гајтановски Стојана Атанас, Јовић Раде Бранко, Јовић Бранко Томислав, Каличанин Љубомира Милија, Мајер Јосипа Жељко, Марић Ђорђа Момчило, Мишић Радике Верољуб, Михајлов Петра Бранко, Михајловски Нове Милутин, Милосављевић Драгомира Верољуб, Митровић Радича Живадан, Митровски Драгутина Живко, Панев Ристе Георги, Пановски Ангела Димче, Пановски Панова Душан, Пашагић Мухарема Хусо, Пејовић Живојина Радоје, Перески Наума Владе, Петрески Николе Љубомир, Пјевац Душана Мане, Ристовић Миливоја Спасоје, Симоновић Јована Стојан, Сипковски Петка Алексо, Спасовски Ђорђа Благоја, Стојковић Борисава Милан, Воркапић Петра Милош, Жугић Милорада Томислав;

заставниците: Дуковић Петра Андрија, Ђаковић Ивке Иван, Глигорџев Александра Глигор, Хријешки Јозефа Адам, Неделковски Сокола Владимир, Павловски Ђорђа Стојанчо, Радосављевић Будимира Петар, Стојанов Петра Блаже, Шпановић Владе Милан, Темјаноски Ристе Цветко, Трајановски Димитрија Клите;

постарите водници од I класа: Илиев Доне Пено, Лончар Николе Симо, Мицевски Недељка Димитрије, Рајчевски Анђелка Трајан, Темелков Митра Блажо, Златановић Милорада Љубомир;

воениот службеник од II класа: Тонковић Круме Тодорка;

воениот службеник од IV класа: Космач Терезије Маријан;

воениот службеник од VI класа Илић Диме Милорад; граѓанските лица на служба во ЈНА: Костова-Вујовић Љубомира Марика, Леитнер Младена Снежана, Наумовски Тодора Иван, Стојчевски Александра Среќко, Весковски Илије Милорад, Здравковић Томе Марица;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Вооружените сили и за особени заслуги во раководењето со единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Иле Роке Дражен, Стојановски Санде Благоје;

потполковниците: Димовски Јордана Томислав, Трајковић Јордана Бранко, Јевтић Миљурка Мирослав;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Митановски Пеје Крсте;

мајорите: Благојевић Вујадина Видоје, Ђорђевић Војислава Новица, Илић Бранислава Будимир, Ипша Андрије Фрањо, Кухец Јосипа Казимир, Ребац Николе Иван-Јурај, Станковић Александра Вујица;

капетанот од I класа: Михајловић Душана Миливоје;

заставниците од I класа: Ицковски Стојана Димче, Крстић Стојана Миле, Крстић Живка Стојан, Кушић Мате Стјепан, Максимовски Ђорђија Видан, Мажибрад Саве Милисав, Минић Секуле Миодраг, Огњановић Милисав Јован, Павловски Милана Раде, Шпољарић Марка Стје-

пан, Ташовски Стефана Ђорђе, Велков Гаврила Благоје, Врзељ Јожефа Тине, Здравковић Велимира Војислав;

заставникот: Митрић Милоша Неђо;

воените службеници од VI класа: Кнежевски Петра Михаило, Стојановски Трајана Божида;

- за примерни заслуги и умешност во работата врз развивање на постојанен полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање на услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи.

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Чолаковић Миодрага Драган, Петровић Славољуба Милић;

капетаните од I класа: Александров Евстратина Слободан, Анђелковић Александра Јован, Божиновски Ђорђа Перо, Цветановић Будимира Војислав, Деспотовић Милије Синиша, Драгичевић Драге Живорад, Кочовски Коче Нађо, Костадиновски Крсте Иван, Костоски Трајчета Љубен, Лакоски Разме Гоце, Лазаревски Владе Драган, Лучић Душана Павле, Милић Милорада Драган, Милићевић Борисе Анђелко, Николов Ристе Лазар, Павловић Ђорђа Никола, Пиперац Грујице Саша, Радовановић Милана Радисав, Рајковић Чедомира Предраг, Салковић Руше Авдурахман, Симић Миодрага Радован, Станковић Ивана Будимир, Станковић Никодија Зоран, Тиодоровић Љубомира Драган;

капетаните: Буневски Борчета Лазар, Бурсач Николе Бранко, Ђокић Драгољуба Миомир, Лојаница Радована Љубиша, Стојановић Милана Раде;

поручниците: Ангеловски Мирка Марко, Николић Крсте Владо, Поповић Славка Душко;

заставниците од I класа: Мирковић Луке Душан, Савић Лазара Жарко, Зеџ Шаџира Исмет;

заставниците: Аврамовић Сретена Бранко, Филиповски Николе Јордан, Филиповић Стјепана Звонимир, Крмачковић Стојана Драгољуб, Митар Боже Иван, Николовски Сребре Јован, Радоичић Радише Милош, Север Ане Стјепан, Станисављевић Спири Бранко, Шибанц Ивана Казимир;

постарите водници од I класа: Чорлевски Дане Симо, Ђорђевић Растка Драган, Ђорѓиевски Ђорђа Ацо, Гацовски Трендафила Бошко, Гинић Радомира Слободан, Хрох Јосипа Ивица, Исени Селмана Ганија, Јованов Трајка Методије, Марковић Часлава Милутин, Миленковић Живана Првослав, Милосављевић Живојина Трифун, Митровски Трајана Славејко, Младеновић Милуна Добривоје, Незировски Целадина Сабир, Павловић Светомира Миленко, Петровић Стојана Јеленко, Ристић Стамена Столе, Савић Нике Иле, Станишић Милана Никола, Шостер Луке Блаж, Васовић Милорада Драгиша;

постарите водници: Ѓеско Ибрахима Ешеф, Григић Боже Мато, Марковић Миодрага Зоран, Ранчић Станимира Јован, Стефановски Благоја Слободан;

воените службеници од V класа: Николовски Петар Никола, Станишић Ђорђа Благоје;

воениот службеник од VIII класа: Чукалески Тоде Пецо;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

капетанот: Калиновчић Фрање Иван;

поручникот: Милетић Љубисава Милош;

постариот водник од I класа: Пантић Миливоја Љубивоје;

постарите водници: Јосиповић Пере Жарко, Котевски Јордана Драгутин, Савић Гаврила Божида;

водниците од I класа:

Ђорев Јована Блажо, Русаји Јакима Јаким;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Аницин Димче-та Владимир, Ангевски Николе Стојко, Арсовски Михајла Живко, Аврамова Секуле Анђа, Бабић Владете Јелисавета, Батев Томе Димитар, Боцева Стојана Александра, Бошевски Васила Цветан, Цветанов Јордана Боро, Димески Сто-

јана Војче, Димовски Петра Драги, Димовски Богдана Ки-ро, Донева Драгана Надица, Ђорђевић Радомира Жарко, Ђорђевић Стојчета Ђорђе, Филипова Бранка Катица, Гакевски Николе Здравко, Гелевски Стојана Лепосава, Илијев Ангела Ђорђи, Јаковац Бориса Даница, Јанева Стојана Лепосава, Јанкуловски Нове Цветко, Јордановска Благоја Драга, Јовановска Илије Верица, Кремшовска-Манчовска Илије Ратка, Кузманоски Кире Страте, Манџковски Миле Петко, Маркоски Војдина Богоја, Митрев Александра Васе, Наумовски Ђорђа Никола, Нечковски Крсте Димитар, Николовски Марка Лазар, Пајковска Сте-ве Вера, Павловски Ивана Зоран, Петревски Стефана Сте-фан, Петрова Богдана Миљана, Петровски Менка Драган, Поповић Петра Аранђел, Радески Стојмира Ђорђи, Рале-вић Милоше Милутин, Реџепагић Исмета Ектем, Серафи-ловска Косте Филиза, Спасић Љубомира Миодраг, Стефа-новска Лазе Дејка, Стевковска Тодора Надежда, Шкиљић Велибора Стана, Танев Атанаса Теохар, Трајковски Марка Петар, Тунтевска Александра Весна, Веселиновска Андона Веселинка, Зиноска Божидара Љилиана, Живановић Ка-менче Блаже;

– за примерна работа за развивање на полет врз остварување на поставените задачи, како и покажување на старешински војнички особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот од I класа: Касунић Стјепана Иван;
капетаните: Аритонович Светислава Стојадин, Беле Шандор Шандор, Георгиевски Милана Киро, Хусеини Рифата Нусрет, Илић Љубомира Владимир, Јусуфи Раифа Таип, Костадиновић Станка Слободан, Мијановић Дани-ла Драган, Николић Драгољуба Александар, Ралић Душа-на Здравко, Сладојевић Милана Велимир, Стојчев Ђорђа Саша, Стошић Душана Драган, Шашовић Радоша Миод-раг, Тонковски Крсте Љупчо, Величковски Стоје Драго-љуб, Зафиров Стојана Мите;
поручниците: Аврамовић Петра Бобан, Баковић Пет-ра Милош, Бранковић Борислава Александар, Брклџа Анте Драган, Готовуша Хусеина Фахрудин, Хорват Ми-хајла Бела, Иванковић Владислава Јован, Лазаревић Радо-сава Жарко, Мацура Љубе Предраг, Марковић Миладина Мирослав, Петковић Андрије Драган, Пушкарић Ђуре Милан, Рапић Јозе Славко, Станојковић Александра Ми-лутин, Стојковић Радомира Звонко;
потпоручникот Лукић Николе Новак;
постариот водник од I класа: Алексић Бранислава Ра-де;
постарите водници: Алексов Илије Владо, Антанаси-јевић Душана Жика, Бобан Јакова Дамир, Думић Фрање

Божо, Ђонович Милоша Драгоје, Горињац Хазима Мир-сад, Јанковић Стеве Саво, Јефтић Милоша Миломир, Ко-вачевић Милана Влатко, Маринковић Радоице Миодраг, Миљковић Емина Сенад, Митровић Предрага Славољуб, Стаменковић Божидара Србољуб, Стевановић Стојадина Љубиша, Живковић Светислава Горан;

годиците од I класа: Алексић Новице Богослав, Чмрлец Славка Славко, Добрић Стевана Драган, Дуковић Вукића Милољуб, Гоцев Стојана Предраг, Грачанин Миле Драган, Јокановић Спасена Никола, Милић Славка Борис-лав, Павић Ивана Анђелко, Велијоски Адема Бејзат;
граѓанското лице на служба во ЈНА Давидовски Блаже Момчило;

Бр. 109
22 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
333. Закон за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — — — —	773
334. Одлука за потврдување на Одлуката за За-вршната сметка на Народната банка на Југо-славија за 1987 година — — — — —	782
335. Одлука за именување претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и за објавување на составот на тој одбор — — — —	782
336. Одлука за разрешување на заменикот на сојуз-ниот јавен обвинител — — — — —	783
337. Одлука за разрешување на заменикот на сојуз-ниот секретар за надворешна трговија — — — —	783
Одликувања — — — — —	784